

102 01-363/1

Податоци за правното лице

Идентификација на субјектот

Матичен број: 05532523

Податоци за субјектот

Целосен назив: Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево
Скратен назив: ЈП СТУДЕНЧИЦА Кичево
Жиро сметка: 200000090332115
Големина на субјектот: Среден
Претежна дејност:
Вид на сопственост: Државна
Даночен број:
Организационен облик: Јавно трговско друштво

Адреса на седиштето

Улица: Булевар Ослободување 60А /1-1
Место: Кичево
Општина: Кичево

Податоци за деловната единица:

Назив на единицата: ЈП СТУДЕНЧИЦА Кичево
Код на единицата:
Тип на единицата:
Претежна дејност на единица: 36.00
Држава на единицата: Р. МАКЕДОНИЈА
Улица на единицата: Булевар Ослободување 60 А/1-1
Место на единицата: Кичево
Општина на единицата: Кичево

Податоци за годишната сметка

Пресметковна година: 2019

Вид на обработка:

Код на видот на работа: 450

Тип на годишна сметка:

Статусна промена: Нема статусна промена

Назив на субјектот:Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА
Кичево**Место:** Булевар Ослободување 60А/1-1
Кичево- 045/220-121**Матичен број:**
05532523**Биланс на состојбата на ден 31.12.2019 год.**

Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	4
АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		213,608,570	229,904,897
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002	7	11,426,683	12,093,668
Издатоци за развој	003		0	0
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		11,426,683	12,093,668
Гудвил	005		0	0
Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
Останати нематеријални средства	008		0	0
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009	8	202,181,887	217,811,229
Недвижности (011+012)	010		128,621,211	142,267,574
Земјиште	011		1,035,710	1,035,710
Градежни објекти	012		127,585,501	141,231,864
Постройки и опрема	013		66,470,373	69,187,188
Транспортни средства	014		7,090,303	6,356,467
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
Биолошки средства	016		0	0
Аванси за набавка на материјални средства	017		0	0
Материјални средства во подготовка	018		0	0
Останати материјални средства	019		0	0
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
Вложувања во подружници	022		0	0
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0

Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028		0	0
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
Побарувања од купувачи	033		0	0
Останати долгорочни побарувања	034		0	0
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	035		0	0
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		167,986,957	152,779,982
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		607,923	952,127
Залихи на сировини и материјали	038		0	0
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		607,923	952,127
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
Залихи на готови производи	041		0	0
Залихи на трговски стоки	042		0	0
Залихи на биолошки средства	043		0	0
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044		0	0
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		81,258,140	78,743,002
Побарувања од поврзани друштва	046			
Побарувања од купувачи	047	11	81,113,880	78,743,002
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	0
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		122,595	0
Побарувања од вработените	050		21,665	0
Останати краткорочни побарувања	051		0	0
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		70,000,000	40,000,000
Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055		0	0
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056		0	0
Побарувања по дадени заеми	057			

Останати краткорочни финансиски средства	058		70,000,000	40,000,000
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	12	16,120,894	33,084,853
Парични средства	060		16,120,894	33,084,853
Парични еквиваленти	061		0	0
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		157,427	109,689
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		381,752,954	382,794,568
B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		380,648,289	381,598,388
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		441,451,830	441,451,830
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		0	0
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		0	0
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		0	0
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
Законски резерви	072		0	0
Статутарни резерви	073		0	0
Останати резерви	074		0	0
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		0	0
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		62,572,058	64,496,798
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1,768,517	4,643,356
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		0	0
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		1,104,665	1,196,180
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
Обврски спрема поврзани друштва	086			
Обврски спрема добавувачи	087			
Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
Обврски по заеми и кредити	090			
Обврски по хартии од вредност	091			
Останати финансиски обврски	092			
Останати долгорочни обврски	093			
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	0
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		1,104,665	1,196,180
Обврски спрема поврзани друштва	096			

Обврски спрема добавувачи	097	15	139,844	150,001
Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	0
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		23,897	25,055
Обврски кон вработените	100		15,708	0
Тековни даночни обврски	101		755,501	840,952
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
Обврски по заеми и кредити	104		0	0
Обврски по хартии од вредност	105		0	0
Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
Останати финансиски обврски	107		0	0
Останати долгорочни обврски	108		169,715	180,172
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		0	0
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		381,752,954	382,794,568
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			

Во Кичево

На ден 14.02.2020 год.

Лице одговорно за составувањето на билансот : Александар Петрески директор

Раководител : Урим Ахмети.

Печат на ЦР и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____

Назив на субјектот:

Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Место: Булевар ОСЛОБОДУВАЊЕ 60А /1-1

Кичево - 045/220-121

Матичен број: 05532523

Биланс на успех за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 год.

Ред.Б р.	Позиција	Ознак а на АОП	Број на белешк а	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		58.607.367	60.105.463
2.	Приходи од продажба	202	17	57.134.873	57.512.627
3.	Останати приходи	203	18	1.472.494	2.592.836
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство			0	0
4.а.	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204		0	0
4.б.	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205		0	0
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206		0	0
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		57.168.200	55.576.102
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		2.636.817	2.408.717
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209		0	0
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		1.200.999	995.331
11.	Останати трошоци од работењето	212	19	3.459.826	4.296.458
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		29.513.153	29.509.107
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		18.828.913	18.856.168
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		1.542.394	1.569.752
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		7.853.254	7.670.540
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		1.288.592	1.412.647
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		18.696.478	18.301.797
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			0

		221	0	0
16.	Резервирања за трошоци и ризици	222	1.660.927	64.692
17.	Останати расходи од работењето	223	792.022	757.461
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	224		
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	225		
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	226		
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	227		
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	228		
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	229		
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	230	792.022	757.461
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	231		
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	232		
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	233		
24.	Останати финансиски приходи	234	8.290	15.859
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	235	0	0
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	236	0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	237	0	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	238	0	0
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	239	8.290	15.859
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	240	0	0
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	241	0	0
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	242	0	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	243		
31.	Останати финансиски расходи	244	0	0
32.	Удел во добивката на придружените друштва	245	0	0
33.	Удел во загуба на придружените друштва	246	2.222.899	5.270.963
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	247	0	0
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	248	0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	249	0	0
37.	Нето загуба од прекинати работења			

38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		2.222.899	5.270.962
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		454.382	627.606
41.	Одложени даночни приходи	253		0	0
42.	Одложени даночни расходи	254		0	0
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.768.517	4.643.356
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251-252+253-254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		52	52
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259		0	0
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	0
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261		0	0
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263		0	0
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		0	0
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		0	0
48.б.	Вкупна разводната заработувачка по акција	266		0	0
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267		0	0
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинатото работење	268		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

1.	Добивка за годината	269		1.768.517	4.643.356
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273		0	0
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274		0	0
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		0	0
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		0	0

9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		0	0
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		0	0
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	279		0	0
	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	280		0	0
12.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		0	0
13.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		0	0
14.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283		0	0
15.	Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284		0	0
16.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		0	0
17.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
18.	Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287		0	0
19.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		1.768.517	4.643.356
19.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		0	0
19.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		0	0
20.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		0	0
20.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0
20.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		0	0

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ: Собирање ,обработка и снабдување со вода.
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД: Собирање ,обработка и снабдување со вода.
ДЕЈНОСТ. 36.00

Во Кичево,
На ден 14.02. 2020 год.

Лице одговорно за составувањето на билансот: Александар Петрески *дир.ек.*

Печат на ЦР и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____

Назив на субјектот ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево
 Адреса, седиште и телефон Бул. Ослободување 60А/1-1 Кичево тел. бр.045-220121
 Адреса за е-пошта jpstudencica@yahoo.com
 Единствен даночен број 4030001417232

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за субјектите кои не применуваат посебни сметковни
планови (големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601		
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	605		
2.	008д	Вредносно усогласување на извадоци за развој за сопствени цели	606		
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608		
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	2.744.360	2.675.338
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	1.285.307	1.214.136
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	1.459.053	1.461.202
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616		

13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620		
17.	003д	Набавена вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		202.181.887	97.229.229
21.	010д	Земјишта	625	1.035.710	1.035.710
22.	014д	Шуми	626		
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630		
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	8.756.139	8.590.628
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632		
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.279.349	1.339.065
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	634	7.476.790	7.251.563
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба	635	796.081.907	795.854.418
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	675.973.196	661.874.118
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	120.108.711	13.398.300
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	639	127.031.666	126.253.956

36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641	60.561.293	57.066.769
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	66.470.373	69.187.187
39.	012л	Набавна вредност на компјутерска опрема	643	16.712.601	16.671.797
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	9.622.298	10.315.329
42.		Сегашна вредност на компјутерската опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	7.090.303	6.356.469
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019-д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650		
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654		
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656		
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и други уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговските друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	663		

60	032д (во земјата), 033д (во земјата), 041д (во земјата), 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	664		
61	032д (во земјата), 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	665		
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложување во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	666		
63	030д, 031д	Вложување во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	667		
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговските друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	668		
65	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669		
66	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	670		
67	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарување за дивиденди), 031д (побарување на дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	671		
68	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672		
69	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговски-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	673		
		Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			

70	260, 262Д, 266Д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	674		
71	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејности, непрофитни организации во земјата (< или = АОП 095 од БС)	675		
72	283д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата 7 (< или = АОП 085 од БС)	676		
73	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 085 од БС)	677		
Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ					
74	90д 9 + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	678		
75	90д 9 + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	679		
76	90д 9 + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77	90д9	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	681		
78	90д9	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	682		
79	90д9	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			779.398	848.369	

80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	684		
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговски-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	687		
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	779.398	848.369
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	689		
		3. ПРИХОДИ		58.607.367	60.105.463
		I. Приходи од продажба		57.134.873	57.512.627
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690		
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691		
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	57.134.873	57.512.627
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693		
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ10 (< или = АОП 202 од БУ)	694		
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696		

93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи		1.472.494	2.592.836
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699		
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701		
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702		
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703		
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	1.359.308	2.339.257
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	113.186	253.579
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капарии, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712		
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи		0	0
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715		
		S. РАСХОДИ		8.006.169	8.636.377
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716		

		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар		2.636.817	2.408.717
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	138.370	82.795
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	256.630	236.424
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719		
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	160.099	86.786
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722		
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723		
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	5.389	6.798
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	476.589	446.809
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	741.377	594.722
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	459.212	572.937
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728	399.151	381.446
		II. Трошоци за услуги		480.503	453.863
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	431.445	394.031
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730	0	0
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	49.058	59.832
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735		
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736		
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		

135.	416д.	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		
		III. Надомести на трошоците за вработените		871.071	1.254.440
136.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	740		
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	74.451	80.677
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трјно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		103.541
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	796.620	1.070.222
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	0	0
142.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето*		3.877.347	4.454.665
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	417.521	158.207
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748		
145.	441	Надоместоци на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749		
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надоместоци за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754		
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755		
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756		
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757	2.031.770	2.062.035
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758		
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	502.544	545.344
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	221.439	205.904
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	58.068	52.387
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	0	0

159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763		
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	168.830	192.176
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	477.175	1.238.612
		V. Останати расходи		140.431	64.692
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	140.431	64.692
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767		
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања		0	0
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположливи за продажба (АОП 242 од БУ) (=	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка		0	0
165.		Исплатени дивиденди	769		
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	52	52

Во Кичево
На ден 14.02.2020

Лице одговорно за составување
на образецот
Александар Петрески дипл.ек.



Овластен застапник на друштвото

Урим Ахмеди



Дата на приемот во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле _____

Назив на субјектот:

Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Место: Булевар ОСЛОБОДУВАЊЕ 60А/1-1

КИЧЕВО - 045/220-121;

Матичен број:

05532523

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварен приход (во денари)
Ред. бр.	Класа/ поткласа	Назив	
1	36.00	Собирање, обработка и снабдување со вода	50,107,167
2	35.11	Производство на електрична енергија	9,292,222
		ВКУПНИ ПРИХОДИ	59,399,389

Во Кичево,

На ден 14.02.2020 год.

Лице одговорно за составувањето на образецот:

Александар Петрески дипл.ек

Раководител: Урим Ахмети

Печат на ЦР и дата на приемот: _____

Контролата ја извршиле: _____

102 01-363/1

Податоци за правното лице

Идентификација на субјектот

Матичен број: 05532523

Податоци за субјектот

Целосен назив: Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево
Скратен назив: ЈП СТУДЕНЧИЦА Кичево
Жиро сметка: 200000090332115
Големина на субјектот: Среден
Претежна дејност:
Вид на сопственост: Државна
Даночен број:
Организационен облик: Јавно трговско друштво

Адреса на седиштето

Улица: Булевар Ослободување 60А /1-1
Место: Кичево
Општина: Кичево

Податоци за деловната единица:

Назив на единицата: ЈП СТУДЕНЧИЦА Кичево
Код на единицата:
Тип на единицата:
Претежна дејност на единица: 36.00
Држава на единицата: Р. МАКЕДОНИЈА
Улица на единицата: Булевар Ослободување 60 А/1-1
Место на единицата: Кичево
Општина на единицата: Кичево

Податоци за годишната сметка

Пресметковна година: 2019

Вид на обработка:

Код на видот на работа: 450

Тип на годишна сметка:

Статусна промена: Нема статусна промена

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска вложка во Трговскиот регистар;
 Седиште;
 Промени во регистарската вложка во Трговскиот регистар до периодот на известување;
 Познавајни дејности кои ги извршува;
 Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
 Број на вработени према степен на образование;
 Сопственичка структура;
 Други релевантни информации за друштвото

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);
 Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;
 Валута на презентација.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на познавајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго)

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА - КИЧЕВО е јавно претпријатие за собирање, пречистување и дистрибуција на вода, формирано во 2001 година согласно Одлука за поделба на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО – Скопје Бр.0201-267 од 09.05.2001 година и рег. Бр. 27076/2001 од 23.07.2001 година во Основниот суд Скопје 1 во Скопје. На 02.11.2006 година во согласност со Законот за јавните претпријатија, претпријатието е впишано во Централниот регистар на Р.Македонија под деловоден број 30120060012566, со единствен матичен број 05532523.

Седиштето се наоѓа на : Булевар Ослободување Кичево, Општина Кичево.

Структурата на капиталот е во целосна (100%) сопственост на Р.Македонија.

Бројот на вработени е 55, од кои 50 на неопределено работно време и тоа: 27 со средно образование (3,4,5 -ти степен), 15 со високо образование (2 се магистри, 3 со 180 и 10 со 240 ектс), 1 со менаџерски договор-директор со високо образование 240 ектс, 8 вработени со основно (5 основно и 3 втор степен) образование, и 4 на определено работно време, од кои 2 се со високо образование (1 магистер и 1 со 240 ектс) и 2 со средно образование (ССП).

Основна дејност на ЈП како регионален водовод е: собирање, пречистување и дистрибуција на вода (шифра 36.00) .

Притоа ЈП има дополнителна дејност - Производство на електрична енергија (шифра 35.11), од која остварува приход од 2014 година.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

ЈП Студенчица - Кичево ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите на член 469 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/108/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), членот 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19) и Правилникот за водење на сметководство (Службен весник на РМ број 159/09, 164/10 и 107/2011 година).

Според наведениот правилник сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС / МСФИ) од 2009 година објавени во Службен весник на РМ број 159/09 од 2009 година и усвоени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ) .

Во составувањето на годишната сметка претпријатието ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночна регулатива на Р.Македонија.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Р. Македонија.

Износите содржани во годишната сметка се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Годишната сметка на Друштвото е поединечна.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (скенирани оригиналните во прилог)

Врз основа на чл 26 алинеја 24 од Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“, Кичево, Меѓународните сметководствени стандарди, Правилникот за водење сметководство, Законот за трговски друштва и Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“, бр.112/14), Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“, Кичево, на 71-вата седница, одржана на 03.09.2014 година донесе:

ОДЛУКА за усвојување на Основни сметководствени политики на ЈП за водоснабдување „Студенчица“, Кичево

Член 1

Се усвојуваат Основни сметководствени политики ЈП за водоснабдување „Студенчица“, Кичево.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука се Основни сметководствени политики, на претпријатието (како посебен текст).

Член 3

Со донесување на овие Основни сметководствени политики, престануваат да важат:

Основните сметководствени политики бр.02-1281/1-7/2 од 19.07.2013 год.,
Сметководствени политики за дополнување на основните сметководствени политики бр.02-78/1-7/2 од 10.01.2014 год. и

Основни сметководствени политики за дополнување на основните сметководствени политики бр.02-484/1-3/2 од 17.02.2014 год.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Член 5

Се задолжува Секторот за ЕФР да ги примени основните сметководствени политики во финансиското работење на ЈП.

Образложение:

Со отпочнување на работата на МХБ-Добреноец т.е. фактурирање за испорачава електрична енергија, (приходи од МХБ и амортизација на МХБ), имплементација на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“, бр.112/14) и промените кои настанаа во Јавното претпријатие (промена на седиште), се појави потреба од донесување на Основни сметководствени политики, усогласени со цитираниот закон, променетата фактичка состојба, се со цел финансиското работење да биде усогласено со според МСС, Управниот одбор одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Претседател на Управниот одбор

Петар Ивановски

03.03-14/11-5/1

ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

1. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Точка 1

ЈП Студенчица - Кичево ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите на член 469 став (6) од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13 и 38/14), членот 7 од Законот за Јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14) и Правилникот за водење на сметководство (Службен весник на РМ бр.159/09 година).

Според наведениот правилник сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС / МСФИ) од 2009 година објавени во Службен весник на РМ број 159/09 од 2009 година.

Во составувањето на годишна сметка претпријатието ги применува сметководствените политики, кои се во согласност со сметководствената и даночна регулатива на Република Македонија.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Р.Македонија.

Износите содржани во годишните сметки се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Годишната сметка на ЈП Студенчица Кичево е поединечна.

2.КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКА

Точка 2

Исправка на основни грешки ќе се врши согласно МСС-8, а корекција на грешка за стари побарувања од поранешни години во претпријатието ќе се врши на товар на акумулираната добивка што е во согласност со МСС -8 точка 37: „Книговодствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки”.

3. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

Точка 3

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се искажуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на ЈП. Капиталот кој нема да биде уплатен согласно актите ќе биде поништен.

4. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Точка 4

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, договори за франшиза, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил.

Точка 5

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се препишуваат на средството, ќе бидат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издток треба да се признае како расход кога ќе настане (трошоци за развој).

Издатоците за истражување не може да се третираат како средство. Софтвер- трошоците настанати со стекнување на лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот.

Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи на тековниот период.

Точка 6

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:

1. Начинот на нивно стекнување,
2. Очекуваниот период на добивање на економска корист и
3. Можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

Точка 7

Нематеријалните средства се амортизираат за период од 5 години.

5.ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА (НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА)

Точка 8

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов истиот да може сигурно да се измери.

Трошокот за набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства или објективната вредност на друг надомест даден да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се препишат на доведување на средството во работна состојба на употреба (трошоци за подготовка на местото, рамнење, канали, потпорни зидови, рушење стара градба, испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, услуги на стручни лица и сл.). Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да дојде до куповната цена.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, разликата се отпишува, односно се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ.

Добивките или загубите настанати со продажба се определуваат преку споредбата на приходите со сметководствената вредност.

Добивките и загубите од нетековните средства (НПО и Вложувања) при составување на Извештајот за паричните текови се исклучуваат од оперативните активности и се пренесуваат кај вложувачките, како неутрализатори на разликите меѓу паричните текови и сметководствените вредности.

Точка 9

Кај материјалните средства се прави разлика меѓу инвестиционото (тековното) одржување и инвестиционото вложување.

Трошоците за одржување и поправки на средствата, т.н. трошоци на инвестиционото одржување се признаваат како расходи на периодот.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува капацитетот на средството.

Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

Точка 10

Набавката на средствата може да се реализира и со размена за друго средство, односно хартии од вредност.

Во случај на таква размена, износот на трошокот на набавка се утврдува според фер вредноста на превземеното (набавеното) средство. Ако таквата вредност не е позната тогаш според објективната вредност на останетото долгорочно материјално средство, односно според објективната вредност на хартиите од вредност.

Трошоците на набавка на предметите и услугите изработени во сопствена режија, кои се користат како постојан материјален имот, се утврдуваат во

висина на нивните цени на производство, под услов да не ја надминуваат нивната нето пазарна (ревалоризирана) вредност.
Цената на производството се утврдува согласно МСС 2 - Залихи.

Точка 11

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека истото ќе се користи.

Точка 12

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:
Земјиштето и уметничките дела не се амортизираат.

Точка 13

Основица за пресметка на амортизацијата е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основницата за амортизација.
Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода со примена законски пропишани стапки.
На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

Точка 14

Стапките на амортизација се определуваат со Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки на следниот начин:

-Градежни објекти -високоградба (од армирано бетонска и метална конструкција - водоводи)	1,5%
-Градежни објекти - високоградба (згради)	2,5%
- Мали хидро електрани - МХЕ	2,5%
-Градежни објекти-нискоградба	3%
-Градежни објекти - дрвена конструкција	5%
-Неспомнати градежни објекти	10%
-Опрема за водовод и комунални услуги	5%
-Поговски машини,алати,транспортни средства	10%
-Кавцалариски мебел и опрема	20%
-Компјутери, патнички возила и телекомуникациска опрема	25%
-Останата неспомната опрема	10%

Разликата помеѓу утврдената амортизација и онаа определена со Номенклатурата се евидентира на посебни аналитички сметки.

Во 2007 година, вредноста на основните средства е предмет на проценка извршена од страна на овластен проценител презентирана во Извештај за проценка број 05-1405/1 од 15.10.2007 година. Проценителот утврди нов век на употреба на делот на основните средства од групата 031- Хидротехнички објекти, односно ја намали годишната стапка на

амортизација од 2,5% на 1,5% годишно. Извештајот на проценителот е усвоен од Управниот одбор на претпријатието со Одлука број 02-1412/1 од 15.10.2007 година со примена од 01.01.2007 година.

Според сметководствената политика на претпријатието, средствата ќе бидат предмет на проценка со примена на МСС 16 и 34, со примена на алтернативен метод. Тоа значи дека средствата на претпријатието ќе бидат предмет на проценка во регуларни периоди од 3-5 години.

6.ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Точка 15

Останатите долгорочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор. Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно анекс на договорот.

Точка 16

Исправката (намалувањето на вредноста) на вложувањата се спроведува во периодот на признавањето на неможност за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот. Отписот на вложувањата се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветен орган.

7.ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАЛИХИ

Точка 17

Материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажата и автомобилските гуми се искажуваат по набавна цена а се евидентираат според трошоците на набавка (царина, даноци, шпедитерски трошоци, транспортни трошоци) а пресметка на потрошокот со примена на методот ФИФО.

Точка 18

Ситниот инвентар во употреба, дел се отпишува еднократно при ставањето во употреба, односно дел по методот на калкулативен отпис, според векот на траење.

Точка 19

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува во време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за оштетеност и дотраеност.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање(сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите.

8. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА

Точка 20

Побарувањата од купувачите, побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлука за исплата.

За сите побарувања од купувачи кои не се наплатени во договорениот рок се пресметува затезна камата.

Побарувањата кои се искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на балансирањето.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација.

Со Одлука бр. 02-248/1-5 од 26.02.2007 година донесена од Управниот одбор на ЈП, на која Владата на РМ даде согласност со Одлука бр.19-1609/1 од 25.7.2007 година се определува:

а) Дисконт на тековните и идните побарувања од ЈКП на Општините корисници за период од:

- 01.09.2007 год.-31.08.2008 год. дисконт од 50%;
- 01.09.2008 год.-31.08.2009 год. дисконт од 40%;
- 01.09.2009 год.-31.08.2010 год. дисконт од 30%;
- 01.09.2010 год.-31.08.2011 год. дисконт од 20%;
- 01.09.2011 год.-31.08.2012 год. дисконт од 10%.

б) Непаплатени побарувања на ЈП од ЈКП на Општините со состојба заклучно со 31.08.2007 год., имаат обврска да го платат на 120 еднакви месечни рати, во износ од 50% од висината на главниот долг а остатокот од 50% се отпишува sukcesивно со истек на секоја деловна година во висина на процентот на отплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправка за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според следната рочна структура:

- Побарувања заклучно до 31.08.2007 година во наредните 120 месеци се вреднуваат 50% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2007 од 31.08.2008 година се вреднуваат 50% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2008 до 31.08.2009 година се вреднуваат 60% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2009 до 31.08.2010 година се вреднуваат 70% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2010 до 31.08.2011 година се вреднуваат 80% од номиналниот износ.

9. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Точка 21

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор. Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно анекс на договорот.

Точка 22

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

10. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ)

Точка 23

Парите на сметките во денари кај деловните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки. Парите во благајната во денари се искажуваат по номинална вредност. Девизите на сметките во банка и благајната се искажуваат по среден курс на НРБМ на денот на билансирањето. Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (Благајната) и на крајот на месецот. При составување на Извештајот за парични текови:

- а) Паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни).
- б) Паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци).

11. ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Точка 24

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот преставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок од добивка по стапка од 10% (пр: 2013: 10%) се пресметува на утврдената добивка од билансот на успех, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочување.

12. ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Точка 25

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Точка 26

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

13. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ

Точка 27

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

14. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕН ВИШОК)

Точка 29

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност. Ревалоризациониот вишок ги покрива загубите кои произлегуваат од нетековните средства. Остатокот по ова покривање ќе се пренесе во задржана добивка.

15. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ

Точка 30

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивка и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви.

16.ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА (АКУМУЛИРАНАТА) ДОБИВКА/ЗАГУБА

Точка 31

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба може да се покрие со задржаната добивка само со одлука на Управниот одбор на ЈП, а во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од позиции на капиталот.

Исплатата на добивката се спроведува врз основа на одлука на Управниот одбор на ЈП, со согласност на Владата на РМ и според одредбите на Законот за трговски друштва.

Аванс на добивка може да се исплатува ако во меѓупресметковниот период ЈП искажува добивка, при тоа не постои пренесена загуба и со соодветно исполнување на сите останати услови од Законот на трговски друштва.

17.ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Точка 32

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (него добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

18.ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Точка 33

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврски по заеми, обврски спрема кредитни институции, обврски за аванси, обврски спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Овие обврски се квалифицираат како долгорочни доколку на датумот на Билансот на состојбата рокот на доспевање им е над 12 месеци. Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини.

Точка 34

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБМ на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

19.ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Точка 35

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука од надлежен орган на ЈП. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на билансот на состојба рокот на доспевање е до 12 месеци.

20.ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Точка 36

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Точка 37

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Точка 38

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

21.ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Точка 39

Претпријатието остварува приходи од собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење на прехранбена вода, одржување и експлоатација на Регионалниот водовод Студенчица, како и приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ (мали хидро електрани), кои приходи се искажуваат на посебни сметки.

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето и тие се евидентираат со примена на фактичност на настаните и се книжат во моментот на нивното настанување. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Точка 40

Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- на купувачите се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- ЈП не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Точка 41

Ако во моментот на настанување на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат.

За реализацијата од предходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

Точка 42

За приходите што не се дефинирани со овој акт се применува МСС 18 и други стандарди.

Приходите остварени со Државни подршки вклучувајќи ги и немонетарните подршки по објективна вредност ќе бидат признати во претпријатието доколку се во согласност со придружените услови и истите ќе бидат примени.

Државните подршки се признаваат како приход во рамките на периодите кои се неопходни за нивното спротиставување со поврзаните трошоци за кои тие се наменети да ги надоместат на систематска основа.

Приходите од Државните подршки се одобруваат во Билансот на успех посебно како: -Други приходи и тие се одземаат во известувањето за поврзаниот период.

22.ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Точка 43

Расходите се признаваат согласно точка 77 до 79 и 93 до 97 од Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Точка 44

Во политиката за признавање на расходи, ЈП се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;

-кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди:
-расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
-расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 93-97 од Рамката).

Точка 45

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

23.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Точка 46

За оние средства, обврски, приходи и расходи за која во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветни МСФИ.
Со донесување на овие Основни сметководствени политики, престануваат да важат **Основните сметководствени политики бр.02-1281/1-7/2 од 19.07.2013 год., Сметководствени политики за дополнување на основните сметководствени политики бр.02-78/1-7/2 од 10.01.2014 год. и Основни сметководствени политики за дополнување на основните сметководствени политики бр.02-484/1-3/2 од 17.02.2014 год.**
Овој акт влегува во сила со денот на донесувањето.

Кичево,
03.09.2014 година

Претседател на Управен одбор
Петар Ивановски



7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност			2.675.338	8.572.111	0	11.247.449
Салдо на 1 Јануари 2019(тековна година)	0	0	107.301	0	0	107.301
Зголемување	0	0	-38.279	-42.824	0	-81.103
Намалување	0	0	2.744.360	8.529.287	0	11.273.647
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)						0
						0
Исправка на вредноста			-1.214.136	-1.362.560		-2.576.696
Салдо на 1 Јануари 2019(тековна година)			-109.450	-661.012		-770.462
Амортизација			38.279	0		38.279
Намалување			-1.285.307	-2.023.572	0	-3.308.879
Салдо на 31 Декември 2019(тековна година)						0
			1.459.053	6.505.715	0	7.964.768
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2019(тековна година)			1.461.202	7.209.551	0	8.670.753
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2019(тековна година)						0
						0
Набавна вредност			2.675.338	8.572.111	0	11.247.449
Салдо на 1 Јануари 2018(претходна година)				0	0	0
Зголемување				0	0	0
Намалување			2.675.338	8.572.111	0	11.247.449
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)						0
						0
Исправка на вредноста			-1.187.717	-1.318.160		-2.505.877
Салдо на 1 Јануари 2018(претходна година)			-26.419	-44.400		-70.819
Амортизација						0
Намалување			-1.214.136	-1.362.560		-2.576.696
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)						0
			1.461.202	7.209.551		8.670.753
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2018(претходна година)			1.487.621	7.253.951		8.741.572
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2018(претходна година)						

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари	1.035.710	804.445.046	126.253.955	0	931.734.711
2019(тековна година)	0	393.000	1.149.034	0	1.542.034
Зголемување	0	0	-371.324	0	-371.324
Намалување				0	932.905.421
Салдо на 31 Декември	1.035.710	804.838.046	127.031.665		0
2019 (тековна година)					0
Исправка на вредноста		-663.213.182	-57.066.768	0	-720.279.950
Салдо на 1 Јануари					
2019(тековна година)		-14.039.363	-3.618.300	0	-17.657.663
Амортизација		0	123.775	0	123.775
Намалување	0	-677.252.545	-60.561.293	0	-737.813.838
Салдо на 31 Декември					0
2019 (тековна година)					0
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2019(тековна година)	1.035.710	127.585.501	66.470.372 *	0	195.091.583
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2019 (тековна година)	1.035.710	141.231.864	69.187.187	0	211.454.761
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018	1.035.710	799.447.808	124.925.457	0	925.408.975
(претходна година)	0	4.997.238	6.040.234	0	11.037.472
Зголемување	0	0	-4.711.736	0	0
Намалување	1.035.710 *	804.445.046	126.253.955	0	931.734.711
Салдо на 31 Декември					
2018 (претходна година)					
Исправка на вредноста		-647.500.306	-54.618.802	0	-702.119.108
Салдо на 1 Јануари					
2018(претходна година)		-15.712.877	-2.447.966	0	-18.160.843
Амортизација		0		0	0
Намалување		-663.213.183	-57.066.768	0	-720.279.951
Салдо на 31 Декември					0
2018 (претходна година)					0
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2018 (претходна година)	1.035.710	141.231.863	69.187.187	0	211.454.760
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2018 (претходна година)	1.035.710	151.947.502	70.306.655	0	223.289.867

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

20 ____

Недовршени
земјоделски
производи

Сновно
стадо

Обртно
стадо

Повеќе
годишни
насади

Средства во
подготовка

Вкупно

Состојба на 1 Јануари 20__
(тековна година)

Зголемување како резултат
на набавки

Намалување како резултат
на продажби

Ожнеани земјоделски
производи пренесени во
залихи

Промена на вредноста на
биолошките средства

Трошоци на амортизација
на биолошките средства

**Состојба на 31 Декември
20__ (тековна година)**

Нетековни средства

Тековни средства

***Вкупно биолошки
средства***

20 ____

Состојба на 1 Јануари 20__
(претходна година)

Зголемување како резултат
на набавки

Намалување како резултат
на продажби

Ожнеани земјоделски
производи пренесени во
залихи

Промена на вредноста на
биолошките средства

Трошоци на амортизација
на биолошките средства

**Состојба на 31 Декември
20__ (претходна година)**

Нетековни средства

Тековни средства

***Вкупно биолошки
средства***

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Тековна година Претходна година

Вложувања во конвертибилни обврзници

Вкупно:

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните
обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Тековна година Претходна година

Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
Застарени, сомнителни и спорни
побарувања

81.113.880

78.743.002

Вредносно усогласување на побарувања

81.113.880

78.743.002

Вкупно:

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Тековна година Претходна година

Парични средства на денарски сметки
Парични средства во денарска благајна
Девизна сметка
Девизна благајна
Вкупно:

16.111.021

33.073.411

9.873

11.442

16.120.894

33.084.853

**13. ОСНОВНА
ГЛАВНИНА**

Родови на акции Во сопственост на		Состојба					
20__ (тековна година)		01.01. 20__	%	зголем.	намал.	31.12. 20__	%
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						
20__ (претходна година)		01.01. 20__	%	зголем.	намал.	31.12. 20__	%
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						

**14. ДОЛГОРОЧНИ
ОБВРСКИ**

Обврски со рок на достасување над 5 год.

Тековна година

Претходна година

Вид на обврска:	Вид на обезбедување:
Обврски спрема	
поврзани друштва	
Обврски кон	
добавувачи	
Обврски спрема	
поврзани друштва по	
основ на заеми и	
кредити	
Обврски по основ на	
кредити	
Обврски по основ на	
заеми	
Останати долгорочни	
обврски:	
Вкупно:	

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	139.844	150.001
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки	139.844	150.001
Вкупно:		

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	57.134.873	57.512.627
Приходи од продажба во странство	57.134.873	57.512.627
Вкупно:		

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	1.359.308	2.339.257
Приходи од наплатени отпишани побарувања		
Приходи од државни поддршки	1.359.308	2.339.257
Вкупно:		

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	431.445	394.031
Трошоци за саеми		
Наемнина	417.521	158.207
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.031.770	2.062.035
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	10.620	
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	221.158	205.904
Премии за осигурување	58.068	52.387
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	99.000	99.000
Трошоци за ревизија		
Трошоци за останати интелектуални услуги		
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отуѓување на нетековни средства	1.850.424	1.139.612
Останати расходи	5.120.006	4.111.176
Вкупно останати оперативни расходи		


20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Со почит,
Февруари, 2020 година,
Кичево



Директор / Drejtori
Urim Ahmedi jurist i diplomuar





Државна администрација
Јавно и даночно правно
соопштение

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Поборачко Учество за јавни приходи

Погобен
даночен статус

☐ Заштитно
друштво ☐ ТИРЗ ☐ Казнена поправни
домови

Единствен
даночен број

4 0 3 0 0 0 1 4 1 7 2 3 2

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА
Кичево

Булевар ОСЛОБОДУВАЊЕ 60 А/1-1
Кичево

Телефон

045 221 121

е-пошта

jpstudentica@yahoo.com



Даночен период

од 01.01.2019 до 31.12.2019

Рок за
поднесување

28.02.2020

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Без данок

I. Финансиски резултат во биланс на успех

II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)

- Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста
- Надоместоци на трошоци и други лични примани од работен однос над утврдениот износ
- Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД
- Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон
- Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани
- Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноктно време, над износите утврдени со закон
- Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон
- Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон
- Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон
- Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
- Скриени исплати на добивки
- Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (клевба, пожар или други природни непогоди)
- Трошоци за репрезентација
- Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година
- Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
- Трошоци за донации во спорот согласно со членот 30-а од ЗДД
- Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаникот
- Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени
- Даноци по задолжителност (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник
- Парични и даночни казни, пенали и казни на чати за ненавремена уплата на јавни довадки и на трошоци за присилна наплата
- Трошоци за стипендии
- Трошоци на капи, растур, крш и расипување
- Траси отпис на неплатени побарувања
- Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон
- Трошоци за практиканска работа над износите пропишани во Законот за практиканство
- Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно
- Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства

АОП

01		2 2 2 2 8 9 9
02		2 3 2 0 9 2 5
03		3 3 0 2 9 1
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		4 6 1 8 4 8
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		8 2 9 0
23		
24		
25		1 5 2 0 4 9 6
26		
27		
28		
29		

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки на депонирање согласно Номенклатурата на редкоста за амортизација	30	
29.	Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на нематеријални побарувања	32	
31.	Износ на неплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакција по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на деп од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35.	Износ на затежни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заем добиени од странски или акционерни – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	
III. Даночна основа (I+II)		40	4 5 4 3 8 2 4
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)		41	
38.	Износ на неплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39.	Износ на вратен деп од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44	
41.	Износ на неисплатени надоместоци над износот утврдени во член 9 став (2) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V. Даночна основа по намалување (III-IV)		49	4 5 4 3 8 2 4
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50	4 5 4 3 8 2
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)		51	
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48.	Износ на пресметано даночно однесување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56	4 5 4 3 8 2
49.	Платени аконзации на данокот на добивка за даночниот период	57	5 7 6 9 7 7
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	
51.	Износ на доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	1 2 2 5 9 5
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	5 9 3 9 9 3 8 9
58.	Вкупни трошоци за донации во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59.	Вкупни трошоци за донации во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62.	Вкупни трошоци за донации во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Подготвена Удржава за једини брџади

Податоци за
обработката

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за одлучување на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Доколку даночниот обврзаник работи за период покритиот од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работи. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што претходи во електронска форма преку <https://etax.mpf.gov.mk>.

Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку даночниот обврзаник Годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Обврзаникот кој е отворена постапка за ликвидација, постапка на стечај или кој кој настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отворањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени.

При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се исказуваат во денари, без цени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува даночниот биланс. Обврзаниците со посебен даночен статус: заштитни друштва; стопански единици во рамките на установите за извршување на санкции односно казнено-поправни установи; и корисници на технолошко индустриски и развојни зони го означуваат со "X" одговарното поле во образецот.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

1. **Финансиски резултат во Биланс на успех** Финансискиот резултат во билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред одлучување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
11. **Непризнавани расходи за даночни цели** претставува збир од АДП 05 до АДП 39.
 1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност, согласно член 9 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка.
 2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работните односи кои го надминуваат утврдениот износ во член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка.
 3. Надоместоци на трошоци на вработените штетно се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.
 4. Трошоци за организациона изградба кои не се јавниот собирајат на вработените, над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 1 и 2 од Правилникот за начинот на одлучување и утврдување на данокот на добивка и начинот на одлучување на данокот ослободување или двојното одлучување (Правилникот за ДД).
 5. Трошоци за копирани симулирање износот над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за пренос на лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 3) од Правилникот за ДД.
 6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноктно време, над износите утврдени со Законот за работните односи, согласно член 9 став (1) точка 3-б) од Законот за данокот на добивка.
 7. Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 4) од Правилникот за ДД.
 8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по добиток, согласно член 9 став (1) точка 5) од Законот за данокот на добивка.
 9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по вработен согласно член 9 став (1) точка 5-а) од Законот за данокот на добивка.
 10. Надоместоци за личната волонтерија и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 6) од Законот за данокот на добивка.
 11. Склапени исплати на добивки, согласно член 9 став (1) точка 7) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 5) од Правилникот за ДД.
 12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кажуба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице, согласно член 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добивка.
 13. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став (1) точка 8) од Законот за данокот на добивка.
 14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во теквината година, согласно член 9 став (1) точка 9) од Законот за данокот на добивка.
 15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во теквината година, согласно член 9 став (1) точка 10) од Законот за данокот на добивка.
 16. Трошоци за донации во спорот согласно член 9 став (1) точка 10-а) од Законот за данокот на добивка а во врска со член 30-а од Законот за данокот на добивка.
 17. Камати по кредитите за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од пиковната и подменетата уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаникот, согласно член 9 став (1) точка 11) од Законот за данокот на добивка.
 18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното ополително осигурување на работниците за работата, согласно член 9 став (1) точка 12) од Законот за данокот на добивка.
 19. Данокот на задоршка (добивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзаник, согласно член 9 став (1) точка 13) од Законот за данокот на добивка.
 20. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавните даваники и на трошоците за присилна наплата, согласно член 9 став (1) точка 14) од Законот за данокот на добивка.
 21. Трошоци за стипендии, бонус стипендиите доделени на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 15) од Законот за данокот на добивка.
 22. Трошоци на капо, растур, каш и расипување над нормираниот износ и утврдени за одговарната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или епидемија, согласно член 9 став (1) точка 16) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 6) од Правилникот за ДД.
 23. Траен отпис на ненаплатените побарувања, согласно член 9 став (1) точка 17) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 7) од Правилникот за ДД.
 24. Трошоци за него износот на приманата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон, согласно член 9 став (1) точка 18) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 8) од Правилникот за ДД.
 25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство согласно член 9 став (1) точка 19) од Законот за данокот на добивка.
 26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно согласно член 9 став (1) точка 20) од Законот за данокот на добивка.
 27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства, согласно член 9 став (1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 9) од Правилникот за ДД.
 28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повеќека од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно номенклатурата на средствата за амортизација, согласно член 9-а) став (2) од Законот за данокот на добивка член 4 став (2) алинеја 10) од Правилникот за ДД.
 29. Преостаната деловна вредност на основни средства, ва кои не се користени за амортизирање во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи согласно член 9-а) став (3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 11) од Правилникот за ДД.
 30. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
 31. Ненаплатени побарувања кои произлегуваат од трансфер на парични средства кои по својата економска суштина се заеми доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот освен дадените заеми на правни лица резиденти на Република Македонија, согласно член 11 ставови (1) и (2) од Законот за данокот на добивка.

32. Износ на позитивна разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со прегледот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 1 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (5) точка 1 од Правилникот за ДД.
33. Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 2 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1 од Правилникот за ДД.
34. Износот на делот од камети по заемите кои се добиени од поврзано лице кој го надминува износот кој би го остварил доколку се работи за неповрзани лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 2 од Правилникот за ДД.
35. Износот на затезните камати кои произлегуваат од однесите со поврзано лице согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 3 од Правилникот за ДД.
36. Износот на каматите на заемите добиени од подружниците или акционерите – резиденти со најмалку од 20% учество во капиталот согласно член 15 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 4 од Правилникот за ДД.
37. Други усогласувања на расходите согласно Законот за данокот на добивка кои посебно не се наведени во претходните редни броеви.
- III. Даночна основа (I+II).** Пресметковен износ кој претставува зголемена/намалена/искажана добивка/загуба за износите на неизнаените расходи во даночниот биланс.
- IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)**
38. Износот на неплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 1 од Правилникот за ДД.
39. Износот на вработениот дел од износот за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 2 од Правилникот за ДД.
40. Износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа согласно член 17 а став (1) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3 од Правилникот за ДД.
41. Износот на неплатените надоместоци над износите утврдени во член 5 став (1) точки 2, 3, 6, 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход согласно член 17 а став (2) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 6 од Правилникот за ДД.
42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник – резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши издига на дивиденда согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3 од Правилникот за ДД.
43. Дел од загубата намалена за неизнаените расходи пренесени од претходни години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4 од Правилникот за ДД.
44. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
- V. Даночна основа по намалување (III-IV)**
- VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)**
- VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)**
45. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 системни системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1 од Правилникот за ДД.
46. Износ на данок содржан во оданочени приходи/добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка согласно член 32 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 2 од Правилникот за ДД.
47. Се искажува износот на данокот кој го платила подружницата во странство под услов остварената добивка да е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 3 од Правилникот за ДД.
48. Износ на пресметан данокот однесување за дадена донација утврдена во согласност со член 30 а од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 4 од Правилникот за ДД.
- VIII. Пресметан данок по намалување (VI -VII)**
49. Платени акционски на данокот на добивка за даночниот период. Во ова поле се искажува износот на платените акционски за месеците јануари-декември во изминатата година.
50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди согласно член 43 од Законот за данокот на добивка.
51. Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП 56- АОП 57- АОП 58). Пред износот внесете знак “+” за доплата или знак “-” за повеќе платен износ. Доколку барате зрабање на повеќе платениот данок впишете “x” во полето пред знакот.
- IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данок на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
53. Загуби од претходна година за кои правото на покриве во рок од три години не е изминато согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4 од Правилникот за ДД.
54. Остварена загуба намалена за неизнаените расходи од теконата година која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1 од Правилникот за ДД.
56. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка согласно член 8 став (4) од Правилникот за ДД.
57. Остварен вкупен приход по сите основи во годината.
58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
59. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
61. Вкупни трошоци за спонзорства во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
62. Вкупни трошоци за донации во полето за која е користено намалување на пресметаниот данок, член 30 а од Законот за данокот на добивка.

Исправка на даночен биланс

Полето “Исправка” се означува со “X” доколку даночниот обврзник поднесе коригиран даночен биланс/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за застарување (пет години) утврди дека даночниот биланс кој го доставил до УП е неистинит, погрешен или нецелосен. Во полето “Број” се впишува архивскиот број на даночниот биланс за кој се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на даночниот биланс.